

## ХОТЕЛ СТАРА ПЛАНИНА\*\*\*

**Опис на хотелот:** 146 сместувачки капацитети (10 соби и 37 апартмани), мах 3 ката, 5 лифта, подземна гаража.

**Опис на собите:** када/туш, WC, фен, греење, телефон, сателитска LCD TV + радио, електронски сеф, сотераса или француски балкон, работна маса, wi/fi интернет, соби за непушачи, баде мантил и папучи, мини бар (кој се наплаќа посебно).

**Јавен простор, Гастрономија и конференциски сали:** 5 конференциски сали, Ресторан "Balkan", Ресторан „Gondola“, Лоби бар со сончева тераса..

**Wellness и Spa Centar:** Wellness Spa и фитнес центар на 1000 m<sup>2</sup> со надворешен и внатрешен базен, релакс зона со лежалки, теретана, финска сауна, турско купатило, хидромасажна када, козметички третмани и масажи.

**Програм за деца:** Игротека со професионална грижа за деца од 3 – 12 години.

Teen club – пинг-понг, флипери, билијар, пикадо и видео игри/терен за колективни спортови и игралиште за деца.

**Паркинг во подземна гаража на хотелот- едно паркинг место по соба.**

**Во Хотелот се доплаќа:**

Лоби бар, ресторан "Gondola", сервис за перење, Spa и Beauty третмани, Teen klub: пикадо, пинг-понг, флипери, билијарпикадо, стони tennis, стони fudbal, bilijar, чување на деца.

## ЦЕНОВНИК 2021/2022

FIT цени/Сезона	All inclusive light	A	B	C	D
Тип на соба	Min/max Број на возрасни лица	01.12.2021-16.12.2021 05.03.2022-31.03.2022	17.12.2021-30.12.2021 22.01.2022-11.02.2022 19.02.2022-04.03.2022	08.01.2022-21.01.2022 12.02.2022-18.02.2022	31.12.2021-07.01.2022
Двокреветна соба*	1/2	73€	76€	86€	110€
Двокреветна соба + софа*	2/3	81€	84€	91€	117€
Супериор двокреветна соба + софа*	2/3	94€	99€	107€	133€
Јуниор апартман по соба **	1/3	249€	271€	286€	364€
Фамилијарен апартман по соба **	1/4	306€	323€	349€	456€
Deluxe апартман по соба **	1/2	317€	317€	317€	317€
Доплата за еднокреветна соба	1/1	30€			

**Доплата за краток престој од минимум престој е 10% (според расположливоста на места)**

\*\* Цените во двокреветна соба, двокреветна + софа и Супериор двокреветна се пресметани по лице по ноќ.

\*\* Цените во Junior, Family и Deluxe апартманите се изразени по соба /по ноќ.

### All Inclusive Light

Цените се изразени во Еур а плаќањето се врши исклучиво во денари.

**Осигурување и туристичка такса не се вклучени во цената:**

Туристичка такса : возрасни 1 еур по лице по ноќ, деца 7-14,9 плаќаат 0,5 еур, деца до 07год., не плаќаат.

Осигурување плаќаат сите гости и изнесува

## Попуст за деца

По дете, во соба со двајца возрасни со полноплатежна сума:

Години	0 – 2,99 години	3 – 5,9 години	6 – 14,9 години	preko 15 godina(3. osoba)
и %	100%	70%	50%	10%

\*\* Едно возрасно лице со дете во двокреветна соба –не следува попуст за дете, т.е.детето плаќа полна цена.

\*\* Деца до 03 год со едно возрасно во двокреветна соба –возрасен плаќа еднокреветна соба-детето се сместува бесплатно.

## Дозволени се миленичиња (најмногу до 10кг).

Сместување со миленичиња е дозволен само во Superior sobi и Junior apartmanu

Цена 15еур впо милениче

Рани резервации 2021/2022- услов минимум престој :

- 01.12.2021-16.12.2021 ( мин.престој 3 ноќи )
- 17.12.2021-30.12.2021 (мин.престој 5 ноќи )
- 22.01.2022-11.02.2022 ( мин.престој 5 ноќи )
- 19.02.2022-04.03.2022 (мин.престој 5 ноќи )
- 05.03.2022-31.03.2022 ( мин.престој 3 ноќи )

✓ 10% попуст за уплата до крајот на октомври (уплата од 15% при резервација)

□ 5% попуст за уплата до крајот на октомври ( иУплата од 15% при правење на резервација)

Минимален престој и смени:

Пријавување/ Одјавување									MB = Minimalni Boravak
Од/До	PON	UTO	SRI	CET	PET	SUB	NED	Dnevno	MB
31.12.2021-07.01.2022 08.01.2022-21.01.2022 12.02.2022-18.02.2022						x			7
17.12.2021-30.12.2021 22.01.2022-11.02.2022 19.02.2022-04.03.2022								x	5
01.12.2021-16.12.2021 05.03.2022-31.03.2022								x	3
<b>Доплата за краток престој од минималниот +10%</b>									

## Во цената е вклучено:

### ➤ All Inclusive Light

All Inclusive богат појадок, ручек, разнолика вечера, вклучени пијалоци со оброците (локално вино, пиво, вода, безалкохолни газирани и негазирани пијалоци)

### ➤ Wellness & Spa Centar

Внатрешен базен, фитнес центар, финска сауна, турско купатило, цакузи, хидромасажни тушви.

### ➤ Забава за деца во игротека:

Анимација на деца со возраст од 03 до 12години, атрактивен детски свет со игралиште, спортска забава, мини кино и шос програм.

Бесплатен **wi/fi интернет во сите јавни простории и соби.**

➤ **Бесплатно користење на ски остава .**

➤ **Опрема за бебе:** креветче и постелнина, грејач за шишенце, грејач за вода, кадичка

➤ **Училиште за пливање за деца на возраст од 04 до 9,99 години, секој ден во утринските часови.**

➤ **Специјално за деца од 04 до 9,99 години за престој од мин.7 ноќи.:**

- **Целодневен ski pas \***
- **Групно училиште за скијање и ски опрема во период од 09-12h**
  - Училиштето за скијање, опремата и ски пропусницата не важат на дена на пријавување (важата на денот на одјавување)

**Опис на собите**

➤ **68 двокреветни соби**

. 30 m<sup>2</sup>, за 1-2 возрасни лица, со тераса или француски балкон, француски лежај 200x200 или одвоени кревети 100x200, LCD, сеф, телефон, фен, wi/fi бесплатен интернет, купатило, баде мантил и папучи, мини бар со доплата.

➤ **31 двокреветни соби со софа**

35 m<sup>2</sup>, за 1-3 возрасни лица + 2 деца на софа, со тераса или француски балкон, француски лежај 200x200 или одвоени кревети 100x200, софа 145x190, LCD, сеф, телефон, фен, wi/fi, бесплатен интернет, купатило, баде мантил, папучи, мини бар со доплата.

➤ **10 супериор соби**

50 m<sup>2</sup>, за 1-3 возрасни лица или 2 ца возрасни +2 деца на софа, со тераса или француски лежај 200x200 на галерија, софа и дневен престој 145x190, 2 LCD -а, сеф, телефон, фен, wi/fi интернет бесплатно и 2 купатила, баде мантил и папучи, мини бар со доплата.

➤ **27 Junior апартмани**

50 - 79 m<sup>2</sup>, апартман за 1-3 возрасни лица или 2 возрасни лица + 2 деца на софа, со тераса или француски балкон, француски лежај 200x200 во одвоена спална соба и софа 145x190 во дневната соба, 2 LCD -а, сеф, телефон, фен, wi/fi интернет бесплатен, купатило, баде мантил, и папучи, нини бар со доплата.

➤ **9 Family апартмани**

99 m<sup>2</sup>, апартман на 2 нивоа со тераса или француски балкон, за 1-4 возрасни лица или 4 возрасни лица + 4 деца на 2 софи, 2 одвоени спални соби, 2 француским лежаи 200x200, 2 софи 145x190, 3 LCD -а, сеф, телефон, фен . wi/fi интернет, 2 купатила, балкон., баде мантил, паучи, мини бар со доплата..

➤ **1 Deluxe апартман**

116 m<sup>2</sup>, за 1-2 возрасни лица со голем балкон, француски лежај 200x200, дневен престој, , WC, 2 LCD -а, сеф, телефон, фен wi/fi, купатило со хидромасажна када и туш кабина, "walk-in" гардеробер и кујна со посебен влез за персоналот, баде мантил, папуши, мини бар со доплата..

**\*За престој на повеќе лица во апартманите од пропишаниот се наплаќа 20 Еур по лице.**

**\*\*За деца до 2,99 нема доплата во апартманите.**

**\*\*\*Капацитетот на легла е фиксен, нема можност за додавање на помошно легло.**

**Отказна политика:**

**28-14 дена пред пријавување: 15%, 14 – 7 дена 50% , 7 до 1 ден: 75%, No-show или откажување на денот на пријавување : 100%.**